

## Арбен Керими - кратка биографија

### 1. Име: АРБЕН КЕРИМИ

### 2. Назив на организацијата:

**Агенција за катастар на недвижности**

Ул. Трифун Хаџи Јанев бр. 4

1000 Скопје, Македонија

### 3. Позиција: заменик директор

### 4. Место и датум на раѓање:

Скопје, 10 јуни 1970 година

**Националност:** Албанец

### 5. Образование:

**1984 - 1985** Основно образование ОУ „Лирија“, Скопје

**1988 - 1989** Средно образование СУО „Зеф Љуш Марку“, Скопје

**1997** Градежен Факултет, отсек Геодезија на УКИМ, Скопје (Геодетски инженер VII/1 – степен),

**2009 - 2010** Додипломски студии на Градежен Факултет, отсек Геодезија на УКИМ – Скопје, со одбрана на дипломска работа на тема: „Уредување и управување со недвижности“ (Дипломиран Гео-детски инженер 180 кредити, според ЕКТС),

**2015 - 2016** После дипломски студии на Градежен факултет, втор циклус студии по Геодезија на УКИМ-Скопје, со јавна одбрана на ма-гистерскиот труд на тема „Примена на систем за електронско одобрение во функција на управување и уредување со недви-жности во локалната самоуправа во Република Македонија“

### 6. Учество во меѓународни конференции и работилници

- Регионална конференција во Бечиќи, Црна Гора - 2008 година;
- Посета на холандскот катастар, во 2009 година;
- Работен состанок за eКат, во „ИГЕА“, Љубљана-Словенија, во 2009 година;
- 4 хрватски конгрес на катастарот, во Загреб, Хрватска, во 2010 година;
- Конференција „Интергео“, во Истанбул, Турција, во 2010 година.

### 7. Професионални вештини и способности

- Способности за работа со текстуални фајлови;
- Напредни менаџерски способности;
- Способности за комуникациски вештини и тимско работење;
- Способности за компјутерско мрежно работење;

- Способности за брзо решавање на проблеми и конфликтни ситуации при вршење на работни задачи;
- Способности за истражување на проблемите при работа и др.

#### **8. Компјутерски вештини:**

- Способност за работа со програми: Ворд, Ексел, Пауер поинт и програми за интернет истражувања;
- Способност за работа со најсовремените софтверски програми од областа на геодезијата и катастарското работење и подготвување на најсовремени извештаи за нив;

#### **9. Проекти во при АКН на Р.С. Македонија**

- Проектот електронски систем „Е-кат и Е-кат графика“;
- Проектот „МакЕдит систем“;
- Проектот „Дигитализација преку МакЕдит системот“;
- ДМС (Document management system) и други.

#### **10. Јазици**

- Албански
- Македонски
- Англиски
- Турски
- Српско-хрватски

#### **11. Работно искуство:**

**Од 1995 година до 1996 година**

Работодавач: „Државен завод за статистика“ - Република Македонија

Работно место: референт

**Од 1998 година до 2000 година**

Работодавач: „Министерство за труд и социјална политика“ - Република Македонија

Работно место: соработник на трудов инспектор

**Од 2000 година до 2000 година**

Работодавач: „Министерство за урбанизам и градежништво“ - Република Македонија

Работно место: референт

**Од 2000 година до 2000 година**

Работодавач: „Министерство за транспорт и врски“ - Република Македонија

Работно место: референт

**Од 2000 година до 2004 година**

„Државен завод за геодетски работи“ - Република Македонија

Работно место: виш соработник

**Од 2004 година до 2008 година**

**Работодавач: АКН, Центар за катастар на недвижности - Скопје**

**Работно место: самостоен референт**

**Од 2008 година до 2010 година**

**Работодавач: АКН, Центар за катастар на недвижности - Скопје**

**Работно место: Раководител на одделение**

**Од 2010 година - до денес**

**Работодавач: АКН, Центар за катастар на недвижности- Скопје**

**Работно место: Помошник раководител на сектор за катастар на недвижности, „АКН - ОКН Пелагониски регион“.**